

**Република Северна Македонија**  
**Универзитет „Св. Кирил и Методиј“**  
**Факултет за драмски уметности**  
**Бр. 0202-294/12**  
**10.06.2021 година**  
**С к о п ј е**

Врз основа на член 57 од Статутот на Факултетот за драмски уметности( Универзитетски гласник 455/2019), и член 24 од Правилникот за условите, критериумите, правилата и постапката за запишување и студирање на прв циклус студии (додипломски студии) и втор циклус студии (постдипломски студии) на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, (У.Г. 417/2019) Наставно научниот и уметнички совет на Факултетот, на 5-тата седница за 2021 година одржана на ден 10.06.2020 г. ја донесе следната

**ОДЛУКА ЗА**  
**Усвојување на календар на активности за академска 2021/2022**

**1. Се усвојува следниот календар на активности и неработни денови во студиската 2021/2022 година**

Почеток на студиската 2021/22 година и почеток на наставата	4 октомври 2021 (понеделник)
Времетраење на наставата во зимскиот семестар (15 недели)	4 октомври 2021 - 14 јануари 2022
Прва испитна сесија (4 недели)	17 јануари - 11 февруари 2022
Времетраење на наставата во летниот семестар (15 недели)	14 февруари - 27 мај 2022
Втора испитна сесија (5 недели)	30 мај - 01 јули 2022
Трета испитна сесија (4 недели)	22 август - 16 септември 2022

2. Роковите за пријавување испити, запишување и заверка на зимскиот односно летниот семестар ги утврдуваат единиците на УКИМ.

**Неработни денови**  
**за студиската 2021/22 година**

• **ВО 2021 ГОДИНА**

**За сите граѓани на РМ**

- 11 октомври (понеделник), Ден на народното востание,
- 23 октомври (сабота), Ден на Македонската Революционерна Борба,
- 8 декември (среда), “Св. Климент Охридски”,

**За сите граѓани од католичка вероисповед**

- 01 ноември (понеделник), Празникот на сите светци,
- 25 декември (сабота), првиот ден на Божиќ

**За граѓаните припадници на албанската заедница во РМ**

- 22 Ноември (понеделник), Ден на Албанската азбука

**За граѓаните припадници на турската заедница во РМ**

- 21 Декември (вторник), Ден на настава на турски јазик

➤ **ВО 2022 ГОДИНА**

**За сите граѓани на РМ**

- 01 Јануари (сабота), Нова година
- 07 Јануари (петок), Божиќ
- 25 Април (понеделник), втор ден на Велигден
- 01 Мај (недела), Ден на трудот
- 02 Мај (понеделник), Рамазан Бајрам, првиот ден на Рамазан Бајрам
- 24 Мај (вторник), „Св. Кирил и Методиј“, Ден на сесловенските просветители
- 02 Август (вторник), Ден на Републиката
- 08 Септември (четврток), Ден на независноста

**За граѓаните од православна вероисповед**

- 06 Јануари (четврток), Бадник, ден пред Божиќ
- 19 Јануари (среда), Богојавление (Водици)
- 22 Април (петок), Велики Петок, петок пред Велигден
- 10 Јуни (петок), Духовден, петок пред Духовден
- 28 Август (недела), Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица)

**За граѓаните од католичка вероисповед**

- 18 Април (понеделник), Велигден, вториот ден на Велигден

**За граѓаните од муслиманска вероисповед**

- 09 Јули (сабота), Курбан Бајрам, првиот ден на Курбан Бајрам

**За граѓаните припадници на еврејската заедница во РМ**

- 16 Септември (петок), Јом Кипур, првиот ден на Јом Кипур

**За граѓаните припадници на бошњачката заедница во РМ**

- 28 Септември (среда), Меѓународен ден на Бошњаците

**За граѓаните припадници на српската заедница во РМ**

- 27 Јануари (четврток), Свети Сава

**За граѓаните припадници на ромската заедница во РМ**

- 8 Април (петок), Меѓународен ден на Ромите

**За граѓаните припадници на влашката заедница во РМ**

- 23 Мај (понеделник), Национален ден на Власите

**Декан  
Проф. М-р Мими таневска Србиновска**

Доставено  
-Архива  
-Веб страна